


REF:13USP



EN 469
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations

| | A | D |
|--------|---------|----|
| | CM | CM |
| SHORT | 152-164 | 74 |
| REG | 164-176 | 79 |
| TALL | 176-188 | 84 |
| X TALL | 188-202 | 92 |



| | B | INCHES | CM | EURO |
|-----|---------|---------|-------|------|
| XS | 32"-34" | 80.88 | 40.44 | |
| S | 36"-41" | 92.96 | 46.48 | |
| M | 40"-41" | 100.104 | 50.52 | |
| L | 42"-44" | 108.112 | 54.56 | |
| XL | 46"-48" | 116.214 | 58.62 | |
| XXL | 50"-52" | 128.132 | 64.66 | |
| 3XL | 54"-55" | 136.140 | 68.70 | |
| 4XL | 56"-58" | 144.148 | 72.74 | |
| 5XL | 60"-64" | 152.160 | 76.80 | |

| | C | INCHES | CM | DE | FR |
|-----|-------|---------|-------|-------|----|
| XS | 26-28 | 68-72 | 42-44 | 34-36 | |
| S | 30-32 | 76-80 | 46-48 | 38-40 | |
| M | 33-34 | 84-88 | 50 | 42-44 | |
| L | 36-38 | 92-96 | 52.54 | 46-48 | |
| XL | 40-41 | 100-104 | 56 | 50-52 | |
| XXL | 42-44 | 108-112 | 58.60 | 54-56 | |
| 3XL | 46-47 | 116-120 | 62 | 58-60 | |
| 4XL | 48-50 | 124-128 | 64.68 | 62-64 | |

MANUFACTURER

PROFNEHS, PROIZVODITEL, PROIZVODNA, UVROBES, TOOTIA, VALMIISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, KATKAZEYAZHITSE, GYARLO, FABRICATIONS, RAZOTIJS, GAMINTOJAS, PROIZVODITEL, PRODUKT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, PROIZVODITELNYI, PROIZVODNA, UVROBES, PROIZVODLAEV, TILLYVEKARE, URETSKI, VYROBNIK

PORTWEST LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland

TEST HOUSE

AGENCIJA E TESTIMTI, LABORATORIJ ZA ISPIZIVANJE, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DOM, TESTHUIS, TEST MAJJA, TESTAJAJA, ORGANISME NOTPITE, TESTENHUIS, DOMI DOKIMIN, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ISTAJAIG, TEST KUĆA, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAŞAS, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУЌА, СЕРТИФИКАЦІЙ ОРГАН, ТЕСТНА НІСА, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUIS, TEST KURULUŞU, VİTROBULVALYONHÁZ ÉPÍTŐ

IW TEXTILE RESEARCH INSTITUTE,

92-103 Łódz, 5/15 Brzezinska Street, Poland
Notified body number: 1435

BTTG TESTING & CERTIFICATION LTD.,

Unit 14, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, UK
Notified body number: 0339

МКК

Вие моливте производителот да ги уплати парата пред да ја користите овае заштитно облека. Исто така треба да се консултирате со вашиот референт за безбедност или непосреден претставник во врска со соодветната облека за вашата специфична работна ситуација. Чувајте ги внимателно овае уплатува, така што ќе можете да ги погледнете во секое време.



ISO 13688: 2013 Заштитна облека

(Погледете ја етикетата)

Општа барања (Овој европски стандард ги специфицира условите за ергономијата, стареењето, големината, означувањето на заштитната облека, како и за информациите обезбедени од страна на производителот.



A = Препорачан опсег на висината на носителот B = Препорачан опсег на градите на носителот

G = Препорачан опсег на струкот на носителот

F = Препорачано мерење на внатрешниот дел од ногата на носителот



EN 469: 2005/A1: 2006 + AC: 2006

Xf2 Заштитна облека - Облека наменета за да се носат против заштитен од пожар и придружни активности. (Види ја етикетата)



Овој стандард ги специфицира можностите облеката направена од флексибилни материјали како ге дизајнирани за да се заштити телото на носителот, освен главата, рацете и нозете, за време на операции за противпожарна заштита и придружните активности на пр. спасување, пошум при катастрофи, итн.

Во рамките на овој стандард, две нивоа на перформанси при изведба се дадени:

EN469 Ниво 1 - Одено за заштита од пожар, односно со повисоко ниво за заштита од пожар. Ова одено може да се користи за придружните активности на пример, спасување, пошум при негодој, сообраќајни незгоди и гасење на пожар во природо. Одделото против пожар со Ниво 1 не треба да се користи каде што постои ризик од навалување во пожар или пролив на пара.

EN469 Ниво 2 - Одено за заштита од пожар безобудно повисоко ниво на заштита за структурно гасење на пожар и се користи од страна на професионални обучени пожарникари.

Сите одени за заштита од пожар се внатрешно означени како што е прикажано:

-Xf1 (Ниво 1 одено) или Zf2 (Ниво 2 - Одено) за пренос на топлина при пламен.

-Y1 (по избор за Ниво 1 - Одено) или Y2 (Ниво 2 - Одено) за отпорност на вода.

-Y1 (по избор за Ниво 1 - Одено) или Y2 (Ниво 2 - Одено) за отпорност на вода.

-Z1 (избори за Ниво 1 - Одено) или Z2 (Ниво 2 - Одено) за отпорност од водена пара.

Структурите Одена против пожар од Ниво 2 се изградени со следниве ознаки:

Етикети за переење: Погледнете ја етикетата на облеката за соодветни детали во врска со переењето.



Макс. температура 30°C, блат процес
Макс. температура 40°C, блат процес
Макс. температура 40°C, нормален процес
Макс. температура 60°C, нормален процес
Не белете
Не сушете во машини
Сушете на ниска температура
Сушете на нормална температура



Сушете зачино на маца
Сушете оставајќи да исушне
Не перајте
Перајте на макс. 110°C
Перајте на макс. 150°C
Да не се чисти хемиксии
Професионално земско чистеење

Максимум 50 переења
Максимум 25 переења
Максимум 12 переења
Максимум 5 переења

-Надворешен слој (го штити носителот од повреди при топлина и пламен).

-Барјера за влага (го штити носителот од надворешно навалување на вода и овозможува внатрешната водена пара да излезе).

-Термален слој (поземогаш се општува како 2 слоја) (обезбедува заштита на топлината при блискоста на пламен) **ВАЖНИ ПРЕПОРАКИ:**

При облекување и облекување на заштитната облека, секогаш целосно да ги вратите системите за прицврстување. Облеката треба да не се носат шест заповедна.

Секое ниво облека со соодветна големина. Производителот кои се или преносити шарфи или премногу тесни ќе го ограничат движењето и нема да обезбедува оптимално ниво на заштита. Големината на овие производи е означена на самиот производ (секогаш прочитајте ја етикетата).

Носителот мора да се погрижи да има доволно преклопување помеѓу јакната и панталоните кога рацете се целосно отпочинати над главата и кога носителот е наведнат.

Производителот не е одговорен во случај на несоодветно или и неправилно користење.

Изолациската вредност на заштитната облека ќе биде намалена од влага, влажност или пот.

Вансезоната облека може да доведе до намалување на заштитата, во секоје време оваа облека може да стане неопортно валкана или контаминирана, во тој случај заменете ја со нова.

Искористената облека треба да се отстранува во согласност со локалните правила за отстранување на отпад.

Да се намали ризикот од загадување на не ги перете во домашни услови.

EN 469: 2005/A1: 2006 + AC: 2006

Во случај на случај на излиз на хемикалии или запалива течност на облека отколку со овој меѓународен стандард додека се носат, носителот треба веднаш да се сполучи (од општата животна средина) и внимателно да ја отстрани облеката без хемикалии или течности да дојдат во контакт со било кој дел од кожата. Облеката потоа треба да се исуши или отстрана од употреба.

Периодот, времето за обезбедување на заштита со заштитна облека не е исто прецизно до да се дефинира и ќе зависи од специфичните услови на работно место.